

Известување за концентрација со која Гранд Слем Груп д.о.о. Белград (Grand Slam Group d.o.o. Beograd), со регистрирано седиште на ул. Данила Лекиќа 31, Нов Белград, Белград, Србија, стекнува самостојна контрола над трговското друштво Гранд Продакшн д.о.о. Белград (Grand Production d.o.o. Beograd), со регистрирано седиште на адреса Данила Лекиќа 31, Нов Белград, Белград, Србија. (предмет бр. 08-74/2020)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 04.08.2020 година а дополнето на 10.08.2020 година Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Гранд Слем Груп д.о.о. Белград (Grand Slam Group d.o.o. Beograd), со регистрирано седиште на ул. Данила Лекиќа 31, Нов Белград, Белград, Србија, стекнува самостојна контрола над трговското друштво Гранд Продакшн д.о.о. Белград (Grand Production d.o.o. Beograd), со регистрирано седиште на адреса Данила Лекиќа 31, Нов Белград.

Гранд Слем Груп д.о.о. Белград е во крајна сопственост на фондови кои ги советува БЦ Партнерс ЛЛП (BC Partners LLP), меѓународен инвестициски фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компанијата во која инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните индиректно зависни друштва: (i) Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа, и (ii) ДИРЕКТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности.

Гранд Продакшн д.о.о. Белград е продукциска и издавачка куќа со седиште во Белград, основана во 1998 година, со главна активност снимање и издавање на гласовни записи и музика, како и производство и емитување на телевизиска програма. Гранд Продакшн ги администрира издавачките права на повеќе десетици илјади песни. Гранд Продакшн произведува ТВ емисии кои се емитуваат на ТВ каналите GRAND и GRAND2, како што се Grand Show, Zvezde Granda, Muzički mix, TV Kuvar, и други.

Подносителот смета дека дефиницијата на релевантниот пазар на стоки може да остане отворена бидејќи, без оглед на усвоената дефиниција, предложената концентрација нема да има било какво влијание на конкуренцијата во Северна Македонија, имајќи предвид дека Гранд Слем Груп веќе има заедничка контрола над Целното друштво и оттука, предметната трансакција претставува само промена на квалитетот на контролата од заедничка во самостојна контрола. Алтернативно, релевантните пазари на стоки би можеле да се дефинираат како (i) *пазар на производство и емитување на телевизиски канали*; (ii) *пазар на издавање на музика*; и (iii) *пазар на снимање звук*, имајќи ги во предвид главните деловни активности на Целното друштво.

Што се однесува до географскиот опсег на пазарот за предметната концентрација, Подносителот предлага релевантниот географски пазар да се дефинира како *територијата на Република Северна Македонија*.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

13.08.2020 година

Скопје